



Радио МОФ



00:00



≡ ПРОГРАМА ЕМИСИИ КАМПАЊИ ВИДЕО АУДИО #НЕЕВЕСТ

СЕ НАОГАТЕ НА: Дома » Вести » Ноќен живот, дроги и намалување на штети – дискусија во Јавна соба



Ноќен живот, дроги и намалување на штети – дискусија во Јавна соба

09/12/2017 - 14:35

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

На 12 декември, од 18 часот во Јавна соба ќе се одржи панел дискусија на која ќе се разговара за ризиците од рекреативната употреба на дроги при ноќниот живот, како и стратегиите кои се користат во светот за оваа намена, а кои се слабо развиени во Македонија.

Од ХОПС, кои се организатори на **настанот**, посочуваат дека новите трендови на употреба на легални и илегални дроги, мешањето на различни видови дроги и појавувањето на нови психоактивни супстанции носи ризици. Поради тоа се потребни дополнителни мерки на претпазливост и кај корисниците и кај организаторите на настаните.

„Оваа панел дискусија има за цел презентирање на актуелни трендови, искуства како и потребата, бенефитите и предизвиците при спроведување на стратегии за намалување на штети во рамки на ноќен живот и музички настани, улогата на учесниците на настани, организаторите на настани и организации кои спроведуваат практики за намалување на штети, а се со цел подигање на нивото информираност, едуцираност како и на безбедност на настаните во услови кога се користат дроги. Посебен акцент ќе биде ставен на практични примери од регионот и од Европа“, најавуваат организаторите.



13

0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА



ПОПУЛАРНО



Нова химна на скопската гимназија „Корчагин“



Гасоводот почна да ја делка шумата Водно, градските власти затечени од сечата

„Исцелител“ на Ѓорче Ставрски ја доби главната награда во Бергамо

[Став] Како почна, а каде заврши Шарената револуција?

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи - Веб-платформа за трошоци на

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

21/03/2018

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи – Веб-платформа за трошоци на функционерите

21/03/2018

Награда за гевгелските
гимназијалци на поетски
фестивал во Италија

21/03/2018

Амнести: Твитер не ги заштитува
жените од злоупотреби

21/03/2018

Колку потписи се потребни за да
може да се поднесе петиција и
претставка до институциите

21/03/2018

Германски град постави
семафори со ликот на Карл Маркс

21/03/2018

0

Груевски службено трошел по
8.000, а Заев по 5.700 евра
месечно во ресторани и мензи
– Веб-платформа за трошоци
на функционерите

21/03/2018

0

Награда за гевгелските
гимназијалци на поетски
фестивал во Италија

21/03/2018

0

Амнести: Твитер не ги
заштитува жените од
злоупотреби

21/03/2018

0

Колку потписи се потребни за
да може да се поднесе
петиција и претставка до
институциите

21/03/2018

0

Германски град постави
семафори со ликот на Карл
Маркс


21/03/2018

0


Фејсбук осомничена за
учество во кражба на 50
милиони профили

РЕКЛАМИ


РАДИО МОФ НА FACEBOOK



РАДИО МОФ НА TWITTER



РАДИО МОФ НА INSTAGRAM





[Load More...](#)

[Follow on Instagram](#)

[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Контакт](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.